


Прашање: Како да променам лозинка ?

За да промени лозинка, корисникот го одбира делот „Администрација“ -> „Промени лозинка“ од менито на апликацијата, потоа бара корисникот за кој што сака да ја промени лозинката и го притиска копчето Променете лозинка.


Ќе се отвори екранот за промена на лозинка:



Слика 9-45: Промена на лозинка

За да промени лозинка корисникот треба да ги пополни следните полиња:

- Корисничко име;
- Тековна лозинка;
- Нова Лозинка;
- Потврди нова лозинка.

За да ја зачува новата лозинка, корисникот го притиска копчето  и одговара на пораката за потврда. Лозинката мора да содржи најмалку 8 карактери што се букви и цифри. Во однапред дефинирани интервали системот ќе бара од корисникот да ја променува својата лозинка.